

Е-БИЛТЕН

ИНФОРМИРАЈ СЕ ЗА НАШИТЕ АКТИВНОСТИ



**ОРГАНИЗАЦИЈА
НА ЖЕНИТЕ**
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

НОВИ ПРОЕКТИ

Од 01.01.2021 стартувавме со 3 нови проекти:

1. „Јаки жени ја јакнат заедницата 2“:

-ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 01.01.2021-31.12.2023

-ГЛАВНА ЦЕЛ: Подобар квалитет на живот на жените и девојките на локално ниво преку создавање можности за нивно активно и ефективно вклучување и учество.

-ФИНАНСИРАН ОД: Фондација Kvinna Till Kvinna, Шведска

2. „Институционализирање на квалитетни сервиси за рехабилитација и интеграција на жени жртви на насилство“

-ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 01.01.2021 - 31.12.2021

-ГЛАВНА ЦЕЛ: Да се придонесе кон подобрување, унапредување или воведување нови локални политики за помош и поддршка на жените и девојките жртви на семејно и/или родово базирано насилство.

-ФИНАНСИРАН ОД: Проектот е регрантиран од Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во партнерство со Автономен женски центар, Србија, а финансиски поддржан од Австриска Агенција за Развој.

3. „Заедно да го победиме ракот и придонесеме за поквалитетен живот на групата за самопомош 2“

-ВРЕМЕТРАЕЊЕ: 01.01.2021 - 31.12.2021

-ГЛАВНА ЦЕЛ: Зајакната самовербата на жените од групата за самопомош за полесно надминување на последиците од малигната болест преку давање на соодветна стручна психосоцијална помош, вежби и поддршка

-ФИНАНСИРАН ОД: Локална самоуправа на Општина Свети Николе

ШТО Е НОВО?

- НОВИ ПРОЕКТИ

-АКТИВНОСТИ ПО
ПОВОД 8 МАРТ

-АКТИВНОСТИ НА
ЧЛЕНОВИТЕ НА ОЖОСВН

- ПОВТОРНО Е АКТИВНА
НАШАТА КАНЦЕЛАРИЈА
ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА
И ПСИХОЛОШКА
ПОМОШ И ПОДДРШКА



ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 8 МАРТ

“
ОЖОСВН не само на
8 Март, туку секој ден,
со упорност,
посветеност, сила и
храброст продолжува
со борбата за
социјална, економска и
политичка
рамноправност.

ОЖОСВН, 8 Март го празнува со оддавање почит на заслужните жени кои го започнаа патот за родова еднаквост и постојано залагање за продолжување на борбата за социјална, економска и политичка рамноправност. Оваа година, по овој повод, ги имавме следните активности:

- Положување цвеќе на паднатите борки за слобода од Општина Свети Николе;
- Учество на Марш за женски права „Држава што не постапува е држава што силува“ во Скопје;
- Работна средба со локалната координаторка за еднакви можности меѓу мажите и жените на Општина Свети Николе.

„ФЕМИНИСТ/КА: ЛИЧНОСТ КОЈА ШТО ВЕРУВА ВО
СОЦИЈАЛНА, ПОЛИТИЧКА И ЕКОНОМСКА
ЕДНАКВОСТ ПОМЕЃУ МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ.“

- ЧИМАМАНДА НГОЗИ АДИЧИ -

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ

СЕЛЕКЦИЈА НА АКТИВНОСТИ:

УЧЕСТВО НА НАШИ
ЧЛЕНОВИ НА ПОВЕЌЕ
ВЕБИНАРИ СО РАЗЛИЧНИ
ТЕМАТИКИ

АКТИВНО УЧЕСТВО НА
ОЖОСВН НА ДВАТА ПРОТЕСТА
ВО СКОПЈЕ, ПОРАДИ
СЛУЧАЈОТ „ЈАВНА СОБА“

ТЕКОВНИ СОСТАНОЦИ СО
ЧЛЕНСТВОТО ЗА
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА

КОНТИНУИРАНА РАБОТА
НА ТЕКОВНИТЕ ПРОЕКТИ



ДАЛИ ЗНАЕШ ДЕКА...

Канцеларијата за бесплатна правна и психолошка помош и поддршка продолжи со работа, во склоп на канцеларијата на ОЖОСВН.

За истата, преку специјализирана работилница водена од експерт, беше изготвен Правилник за работа. Доколку имаш потреба - контактирај нè на:

Телефон: 032/444-620

E-mail: womsvetinikole@yahoo.com
или лично, во нашата канцеларија
на ул. „Ленинова“ бр.1-1/4



ЗА ПОДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ, НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ ДА ЈА ПОСЕТИТЕ
НАШАТА НОВА ВЕБ-СТРАНИЦА:

www.womsvetinikole.org.mk



**ОРГАНИЗАЦИЈА
НА ЖЕНИТЕ**
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ